

Г-7

**ФУНКЦИОНАЛНАТА ПРОЦЕНА НА ПРАКСИЧКАТА
ОРГАНИЗИРАНОСТ НА ОРОФАЦИЈАЛНАТА МУСКУЛАТУРА
ОСНОВА НА ВОКАЛНАТА РЕХАБИЛИТАЦИЈА КАЈ
ЛАРИНГЕКТОМИРАНИТЕ ЛИЦА**

**Чекаловски С., Николовски Н., Мицевски Г., Камшикоски И.,
Пејковска А., Сапунџија С.**

Универзитетска Клиника за уво, нос и грло – Скопје, Р Македонија

Апстракт

Цел: Функционалната процена на орофацијалната мускулатура ни овозможува увид во нарушувањата на праксичката организираност во смисла на акутна и трајна дисфункција на орофацијалната мускулатура кај ларингектомираните лица, како последица на акутни и трајни последици од хируршкото и онколошко лекување и нивните манифестиации. Цел на ова истражување е да го прикаже нашето искуство со функционалната процена на праксичката организираност на орофацијалната мускулатура во гласно говорната рехабилитација кај ларингектомираните лица.

Методи: Со ова истражување беа опфатени 144 испитаници од двата пола, поделени во две групи: 72 (50%) ларингектомирани испитаници со усвоен аларингијален говор, поделени во 3 подгрупи во зависност од говорот со кој се користат во секојдневната комуникација; и 72 (50%) фонохирушки и фонопедски лекувани испитаници во контролната група. За собирање податоци се користени ТОП, ТИФОМ и МАМС-тест за процена на состојбата на праксичката организираност на орофацијалната мускулатура, кои беа преведени на македонски јазик и приспособени за потребите на ова истражување.

Резултати: Ларингектомираните лица со аларингијален гасен говор на параметрите од сите тестови и суптестови кои се користеа во истражувањето, покажаа значително полоши резултати од фонохирушки лекуваниите испитаници со ларингијален говор во однос на функционалната состојба на праксичката организираност на орофацијалната мускулатура. Иако А - испитаниците и во текот на гласноговорната рехабилитација и потоа користат миофункционални вежби што се од непроценливо значење во гласноговорната рехабилитација.

Заклучок: Функционалната процена на праксичката организираност на орофацијалната мускулатура е основа на гласноговорната рехабилитација кај ларингектомираните лица поради муталирачкиот карактер на хируршката интервенција и инвазивноста на ХРТ кои оставаат трајни последици на праксичката организираност на орофацијалната мускулатура, независно од

полот и возраста. Исто така ни овозможува подобра прогноза и планирање на фонопедската терапија и третман.

Клучни зборови: функционална процена, орофацијална праксија, ларингектомирани лица, вокална рехабилитација.

**THE FUNCTIONAL ASSESSMENT OF THE PRAXICAL
ORGANIZATION OF THE OROFACIAL MUSCULATURE THE
BASIS OF VOCAL REHABILITATIONIN LARYNGECTOMIZED
PERSONS**

**Chekalovski S., Nikolovski N., Micevski G., Kamshikoski I.,
Pejkovska A., Sapundjija S.**

*Deaprtment for Ear, Nose and Throat, Clinic hospital- Skopje, Republic of
North Macedonia*

Abstract

Objective: The functional assessment of the orofacial musculature allows us insight into the disorders of praxical organization in terms of acute and permanent dysfunction of the orofacial musculature in laryngectomized persons, as a result of acute and permanent consequences of surgical and oncological treatment and their manifestations. The purpose of this research is to present our experience with the functional assessment of the praxical organization of the orofacial muscculature in vocal rehabilitation in laryngectomized persons.

Methods: This research included 144 subjects of both sexes, divided into two groups: 72 (50%) laryngectomized subjects with adopted alaryngeal speech, divided into 3 subgroups depending on the speech they use in everyday communication, and 72 (50%) phono surgically treated and phono pedically treated subjects in the control group. To collect data, TOP, TIFOM and MAMS tests were used to assess the state of praxical organization of the orofacial muscculature, which were translated into the Macedonian language and adapted for the needs of this research.

Results: Laryngectomized persons with alaryngeal speech, on the parameters of all tests and subtests used in the research, showed significantly worse results than the phono surgically treated subjects with laryngeal speech regarding the functional state of the praxical organization of the orofacial musculature. Even though A - respondents use myofunctional exercises during vocal rehabilitation and after wards, which are invaluable in vocal rehabilitation.

Conclusion: The functional assessment of the praxical organization of the orofacial musculature is the basis of vocal rehabilitation in laryngectomized persons due to the mutilating nature of the surgical intervention and the invasiveness of HRT that leave lasting consequences on the praxical organization of the orofacial musculature, It also allows us a better prognosis and planning of phonopedic therapy and treatment.

Key words: functional assessment, orofacial praxia, laryngectomized persons, vocal rehabilitation.

Литература:

1. Ćordić, A., Bojanin, S., & Vojnović, M. (1992). Opšta defektološka dijagnostika. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.
2. Костадинова, Л., & Крстевска, В. (2017). Radiotherapy in advanced laryngeal cancer. 4. Конгрес на здружение на лекари по оторино-ларингологија на Р. Македонија со меѓународно учество, Охрид, 1.-4. Јуни 2017. Списание на македонско лекарско друштво, 95 (supplement), 39-40.
3. Ѓаев, В. (1985). Евалуација на функционалните резултати постигнати со парцијални, субтотални и тотални реконструктивни ларингектомии. Докторска дисертација. Медицински факултет. Универзитет во Скопје.
4. Николовски, Н. (2008). Клиничка апликација на CT и MRI во предоперативната евалуација на ларинго-фарингијалниот карцином. Докторска дисертација. Скопје: Медицински факултет.
5. Prgomet, D. (2013). Kirurško liječenje tumora grkljana. Nastavni materijal za studente logopedije: kolegij Fonijatrija (2.godina pred diplomskog studija logopedije). Edukaciski-rehabilitacijski fakultet. Sveučilište u Zagrebu.
6. Ѓаев, В. (1985). Евалуација на функционалните резултати постигнати со парцијални, субтотални и тотални реконструктивни ларингектомии. Докторска дисертација. Медицински факултет. Универзитет во Скопје.
7. Николовски, Н. (2008). Клиничка апликација на CT и MRI во предоперативната евалуација на ларинго-фарингијалниот карцином. Докторска дисертација. Скопје: Медицински факултет.
8. Prgomet, D. (2013). Kirurško liječenje tumora grkljana. Nastavni materijal za studente logopedije: kolegij Fonijatrija (2.godina pred diplomskog studija logopedije). Edukaciski-rehabilitacijski fakultet. Sveučilište u Zagrebu.

ФУНКЦИОНАЛНАТА ПРОЦЕНА НА ПРАКТИЧКАТА ОРГАНИЗИРАНОСТ НА ОРОФАЦИЈАЛНАТА МУСКУЛАТУРА ОСНОВА НА ВОКАЛНАТА РЕХАБИЛИТАЦИЈА КАЈ ЛАРИНГЕКТОМИРАНИТЕ ЛИЦА

Чекаловски, С., Николовски, Н., Мишевски, Г., Каминкоски, И., Николоска, С., Пејковска, А., Санунија, С.

Универзитетска Клиника за уво, нос и гло – Скопје, РМакедонија

ВОВЕД

Мултидисциплинарен пристап во лекувањето на карциномот на глотата

Хирургичко лекување
• консерваторска
• реконструктивна
• радиотерапија
• химиотерапија

Онкологичко лекување
• имунотерапија
• аудиопатолошка
• интубација
• естетика

Функционална мултидисциплинарна реабилитација
• Плутичарска реабилитација
• Реабилитација на нет и потпирам
• Гласноговорна реабилитација
• Сфакторна реабилитација
• Полигомонална реабилитација

Функционална организација на орофацијалната мускулатура по коректива на здравствените лица, кое посредува на извршење функционални изрази кои имат контролирана функција (V, VII, IX и XII) при професионална практика.

Графички симболи:

- Глувенски симбол
- Глувенски симбол
- Глувенски симбол

Метод - делегација
Метод - исказување
Метод - интегрирање

Приморска инспирација на говорна протеза
Сексуална инспирација на говорна протеза

Метод - трансформација
Метод - транспортација

Цел на ова истражување е да го прикаже нашето искуство со функционалната процеса на практиканта организација на орофацијалната мускулатура во гласно говорна реабилитација кај ларингектомирани лица.

Методологија

Критериуми за избор

Ларингектомирани лица	Фонокурирущи лекувачи
No	72
K1	C12.0, C13.0 или C32.0 + ТЛ
K2	Радикално онкотично лекување
K3	Членено гласоговорно реабилитацији
K4	Без коректива на индукции на когнитивни симптоми
K5	Без симптоматско оптимизирање на слух 20dB-35dB
K6	Позитивни, од двета пола, различни возраст, писмен и образовани

Истражувачки инструменти

Тестови на функционални пропричи (понечи вергира)	Склици за процеси на когнитивен гласен говор	Правилник
• ТОП • ТИФОМ • МАМС	• Процес на хипертон на схофагијален говор • Процес на хипертон на трансфенгтален говор	• Сонодиграфски позиции • Хетеропозитивни позиции

РЕЗУЛТАТИ

Дескриптивна статистика

Група	Медијан	Максимум	Минимум
Група I (n=36)	17%	21%	10%
Група II (n=36)	17%	21%	10%
Група III (n=36)	17%	21%	10%
Група IV (n=36)	17%	21%	10%

Верификација на претпоставки

❖ Резултатите од основните статистички параметри на овие пропричи тестови во претпоставите указуваат на посока веднаш на првата група на ларингектомирани лица со апаратурална фениција, што значи дека посочените статистички значајни разлики со посочените резултати помеѓу ларингектомирани испитаници со апаратурална фениција (група А) и фонокурирущи третирани испитаници со заменичка фениција (група Б), со итно на значимост >0.05 (со итно на доверба од 95 %), но не постои статистички значајна разлика со итно на значимост <0.05 (со итно на доверба од 95 %) во резултатите на тестовите помеѓу А и испитаниците кои имаат итно, вклучувајќи и видот на апаратурални гласен говор со кој се користи во сопствената комуникација.

❖ Со дополнителна анализа се утврди дека не постои статистички значајен разлика кај резултатите помеѓу А-испитаниците и В-испитниците (со итно на доверба од 95 %), во зависност од видот на тестот кој е спроведен.

Заклучок

❖ Поради брзо и поквалитетно вработување на ларингектомираниите лица во своето социјално опирачување, потреба е да се спроведе најмалку и оптимални интердисциплинарни функционалниа реабилитации.

❖ Фонокурируши лекувачи се специјализирани во определени аспекти на функционирањето на лицето, вклучувајќи го основни функционални мултидисциплинарни реабилитации кај ларингектомирани лица и конкретно гласно говорна реабилитација која се спроведува кај фонокурирущи третирани лица.

❖ Ларингектомирани лица со АГ паараметри откако се извршиле овие тестови и суштествува значително посочените резултати на фонокурируши лекувачи испитаници со АГ. Иако А-испитаниците и во текот на процесот на реабилитација и по завршување на мултидисциплинарниот курс се испитувани по паралелни ефекти на функционирањето и се одредуваат значајни во ITT база на мултидисциплинарниот курсот кај хирургичка интеграција и икономија во ХРТ останати тријади последници на присичната организација на ОФМ, независно од пол, возраст и видот на клиничкиот гласен говор со кој се користи во сопствената комуникација.

Литература

- Стојан, А., Ворник, С., & Вејновић, М. (1992). Општа дефектологска диагностика. Beograd: Zavod za izdavaštvo i informacija zdravstva.
- Костадинова, Л., Ѓуковска, В. (2017). Радиотерапија и адекватна логопедија. Симпозијум на македонско научно друштво, 9 (припремено), 39-40.
- Касе, В. (1985). Евалуација на функционалните резултати испитаници со парализација, субфракциони и тотални реконструктивни параспехтотомии. Докторска дисертација факултет Универзитет во Скопје.
- Николоски, Н. (2008). Клиничка апликација во СТ и MRI во предоперативната евалуација на ларинго-фаринготомијата. Докторска дисертација Скопје: Медицински факултет.
- Ракочи, О. (2013). Клиничко-лабораторна практика. Наставни материјали за студенти логопедија, калежија Фонијатрија (2 година пред дипломациска студија логопедија). Едукациско-реабилитиски факултет, Скопје и Загреб.